

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 6

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)

Понеделник, 18 април 2011 год.



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Стр.

68. Одлука за утврдување на приоритетна листа за изградба на канализациони мрежи во населените места во општина Струмица ..... 2
69. Одлука за отпис и расходување на основни средства и сите инвентар сопственост на општина Струмица ..... 2
70. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2011 година ..... 3
71. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица за 2010 година ..... 8
72. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за 2010 година ..... 9
73. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2010 год. 9

74. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2010 година ..... 10
75. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2010 год... 10
76. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „М. Тито“ Муртино за 2010 год..... 11
77. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ОМУ „Боро Чони“ Струмица за 2010 година ..... 11
78. Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2010 година ..... 12

#### Градоначалник на општина Струмица:

79. Решение за именување на членови во Комисијата за решавање по жалби против решенијата на овластениот градежен инспектор на Општина Струмица ..... 12

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
на приоритетна листа за изградба на  
канализациони мрежи во населените места  
во општина Струмица**

1. Се објавува Одлуката за утврдување на приоритетна листа за изградба на канализациони мрежи во населените места во општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2379/2  
15.04.2011 год.  
Струмица

Градоначалник  
на општина Струмица  
Зоран Заев с.р.

**68.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**Одлука  
за утврдување на приоритетна листа за  
изведба на канализациони мрежи во  
населени места во Општина Струмица**

**Член 1**

Се утврдува приоритетна листа за изведба на канализациони мрежи во населените места во Општина Струмица и тоа:

- Канализациона мрежа во Добрејци
- Канализациона мрежа во Просениково
- Канализациона мрежа во Дабилье

**Член 2**

Приоритетната листа за изведба на канализациони мрежи во наведените населени места од Општина Струмица, се утврдува за аплицирање во Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“

Средствата за Општина Струмица се во износ од 1.157.307,00 евра и се обезбедени согласно Законот за

задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициониа банка и Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2379/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за отпис и  
расходување на основни средства и ситен  
инвентар сопственост на општина Струмица**

1. Се објавува Одлуката за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2380/2  
15.04.2011 год.  
Струмица

Градоначалник  
на општина Струмица  
Зоран Заев с.р.

**69.**

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Сл. весник на РМ“ бр. 28/03) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**Одлука  
за отпис и расходување на основни  
средства и ситен инвентар сопственост  
на Општина Струмица**

**Член 1**

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Струмица.

**Член 2**

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2010 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

**Член 3**

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

**Член 4**

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го изврши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Струмица составена од 5 (пет) члена, именувана од Градоначалникот на општина Струмица.

**Член 5**

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Струмица, ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должностна да состави записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Струмица.

**Член 6**

Донесување на оваа Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби, во Буџетот на општина Струмица и

- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства и ситен инвентар, кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Струмица.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Секторот за финансии и буџет на општина Струмица.

**Член 7**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2380/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5 /02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2011 година

1. Се објавува Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Струмица за 2011 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2381/2 Градоначалник  
15.04.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**70.**

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за градежното земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 82/08, 143/08 и 56/10) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одршана на 14.04.2011 година, донесе

**Програма**  
**за изменување и дополнување на**  
**Програмата за уредување на градежното**  
**земјиште на подрачјето на Општина**  
**Струмица за 2011 година**

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2011 година („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 21/10) се

вршат следните изменувања и дополнувања:

1. Во глава 3 – „Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации“ во ставот 9 по зборот: план,“ се брише „како и“, а по зборот „мрежа“, се додаваат зборовите „и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци.“

Во глава 5 - Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони во точка 5.1. :

Во потточка 1. по зборот „за“ зборовите „индивидуални станбени згради“ се заменуваат со зборовите „станбени куќи“, а зборовите „(„Сл. весник на РМ“ бр. 88/09, 157/09, 63/10 , 98/10, 13/11 и 24/11)“ се заменуваат со зборовите „(„Сл. весник на РМ“ бр. 38/11)“

Во потточка 1.а. зборовите „индивидуални станбени згради“ се заменуваат со зборовите „станбени куќи“.

Во потточка 2 зборот „колективни“ се брише

Во потточка 3 по зборот „деловни“ запирката се брише, а се додава „и“ а по зборот „јавни“ се бришаат зборовите „ и производни“.

Потточка 5 „За други објекти“, станува потточка 5.а. во која алинеа 1 и алинеа 4 „Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“ се бришат

Се додава нова потточка 5.б. која гласи:

5.б. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $15.200,00 \times 0,05 = 760,00$  ден/ $m^2$  согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

Поточката „5.а.“ се заменува со подточка „5.в.“.

Во оваа потточка став 1 алинеа 1 и 4 „Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“ се бришат.

Се додаваат нови подточки 5.г., 5.д, 5.ѓ, 5.е и 5.ж , кои гласат:

„5.г. За катни гаражи во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: „Ката Поцкова“, „Климент Охридски“ и „Ѓорѓи Василев“ надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $16.720,00 \times 0,05 = 836,00$  ден/ $m^2$  согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.д. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $76.000,00 \times 0,05 = 3.800,00$  ден/ $m^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.ѓ. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува  $3.800,00$  ден/ $m^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5.е. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува  $76.000,00 \times 0,05 = 3.800,00$  ден/ $m^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно

заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5. ж. За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште изнесува  $3.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

Во точка 5. II. Износот „ $1.900,00$ “ се заменува со износот „ $38.000,00 \times 0,05 = 1900$ “

Во точка 5. III. Потточка 1 зборовите „индивидуални станбени згради“ се заменуваат со зборовите „станбени објекти“

Во потточка 2 по зборот „деловни“ запирката се брише, а се додава „и“, а по зборот „јавни“ се бришаат зборовите „и производни“.

Точка 5. III. Подточка 3 се менува и гласи:

- „3. За други објекти:
  - Спортски покриени објекти
  - Спортски откриени објекти
  - Гасни станици и базни станици
  - Отворени пазаришта
  - Базени
  - Трафостаници над  $35 \text{ kV}$ ,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $1900,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  помножен со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

Се додаваат нови подточки 3.а. , 4, 5 и 6 кои гласат:

„3. а. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $7.600,00 \times 0,05 = 380,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

4. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $38.000,00 \times 0,05 = 1.900,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува  $1.900,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

6. За објектите од група на класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класа на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува  $38.000,00 \times 0,05 = 1.900,00 \text{ ден}/\text{м}^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на

уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на

трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

Табелата: Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации се менува и гласи:

<b>Населени места</b>	Улица, претовар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфр. канализација	Вкупен износ за наплатата (станбени објекти) -Ден.	Вкупен износ за наплатата (деловни и јавни објекти) -Ден.	Вкупен износ за наплатата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплатата (други обј. - катни гаражи) -Ден.	Вкупен износ за наплатата (производство, дистрибуција и сервиси) -Ден.	Вкупен износ за наплатата (бензински пумпи и придружни објекти) -Ден	Вкупен износ за наплатата (угостит. и хотелски комплекси, хотел...) -Ден
<b>Права група 800/1900 ден</b>	50%	10%	15%	15%	10%							
<b>Вельуса</b>	+	/	/	/	/	400	950	950	190	950	950	950
<b>Водоча</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Градско Балдовци</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Дабильја</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Добрејци</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Просенниково</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Банско</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Муртино</b>	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	1710	1710	1710
<b>Сачево</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425
<b>Куклиш</b>	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	1710	1710	1710
<b>Баница</b>	+	+	+	/	/	600	1425	1425	285	1425	1425	1425

Во точка 5. IV. Подточка 1 зборовите „индивидуални станбени згради“ се заменуваат со зборовите „станбени објекти“

Во потточка 2 по зборот “деловни“ запирката се брише, а се додава „и“, а по зборот „јавни“ се бришаат зборовите „ и производни“.

Во потточка 3 алиеа 1 и алинеа 4 „Катни гаражи“ и „бензински пумпи,“ се бришат

По поточката 3 се додаваат поточки 3.а, 4, 5 и 6 кои гласат:

„3. а. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $3.800,00 \times 0,05 = 190,00$  ден/ $m^2$  согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

4. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува  $19.000,00 \times 0,05 = 950$  ден/ $m^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува  $950,00$  ден/ $m^2$  нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето

на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

6. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот

изнесува  $19.000,00 \times 0,05 = 950,00$  ден/м<sup>2</sup> нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со “Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.“

Табелата: Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации се менува и гласи:

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, пропискит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосф. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервис) - Ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и приградјуви објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. и хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Втора група 400/950 ден	<b>50 %</b>	<b>10 %</b>	<b>15%</b>	<b>15 %</b>	<b>10 %</b>							
Попчево	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Рич	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Дорламбос	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Белотино	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Костурино	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Мемешли	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Орманли	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Раборци	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Габрово	+	+	+	/	/	300	720	720	144	720	720	720
Свидовица	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475
Триводи	+	/	/	/	/	200	475	475	95	475	475	475

Во глава 5.V. :

Во табела 2 во насловот по зборот „деловни“ се брише запирката и се додава сврзникот „и“, а по зборот „јавни“ се бришаат зборовите „и производни“

Во табела 3 Други објекти во точка 1 коефициентот „0,2“ се заменува со коефициентот „0,05“, а во точка 4 се брише „Бензински пумпи“

По табела 3 се додаваат три нови табели 4, 5 и 6 кои гласат:

	4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси	кофициенти
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,05
3.	Г3- сервиси	0,05
4.	Г4- стоваришта	0,05

	5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории)	кофициенти
1.	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2.	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

	6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом	кофициенти
1.	Сите простории	0,05

Табела 4 станува tabela 7

По алиеа „Отворени паркиралишта се додаваат две нови алиени кои гласат:

- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство.“

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2381/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на СОУ „Димитар Влахов“  
Струмица за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишната сметка со

финансискиот извештај на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица за 2010 година,

Бр.08-2382/2 Градоначалник  
15.04.2011 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

## 71.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**Заклучок  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на СОУ „Димитар  
Влахов“ Струмица за 2010 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на СОУ „Димитар Влахов“ Струмица за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2382/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“  
Дабиле за 2010 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2383/2                   Градоначалник  
15. 04. 2011 год.               на општина Струмица  
С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р.

**72.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица- пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ООУ „Св.  
Кирил и Методиј“ Дабиле за 2010 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07 - 2383/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.               Претседател,  
С т р у м и ц а                   Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за  
2010 година**

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2384/2                   Градоначалник  
15.04.2011 год.               на општина Струмица  
С т р у м и ц а                   Зоран Заев с.р.

**73.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ООУ „Гоце  
Делчев“ Вељуса за 2010 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2384/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.               Претседател,  
С т р у м и ц а                   Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково  
за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2385/2                    Градоначалник  
15.04.2011 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р.

**74.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ООУ „Герас  
Цунев“ Просениково за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2385/1                    Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.                Претседател,  
С т р у м и ц а                Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за  
2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2386/2                    Градоначалник  
15.04.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а                Зоран Заев с.р.

**75.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ООУ „Даме  
Груев“ Куклиш за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2386/1                    Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.                Претседател,  
С т р у м и ц а                Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за  
2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2387/2      Градоначалник  
15.04.2011 год.    на општина Струмица  
Струмица        Зоран Заев с.р.

## 76.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ООУ „Маршал  
Тито“ Муртино за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2387/1    Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.   Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната сметка со финансискиот  
извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за  
2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08 - 2388/2      Градоначалник  
15.04.2011 год.    на општина Струмица  
Струмица        Зоран Заев с.р.

## 77.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ОМУ „Боро  
Џони“ Струмица за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ОМУ „Боро Џони“ Струмица за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2388/1    Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год.   Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 14.04.2011 година.

Бр.08-2389/2 Градоначалник  
15.04.2011 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

### 78.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица- пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 14.04.2011 година, донесе

**Заклучок**  
за усвојување на Годишната сметка со  
финансискиот извештај на ЈОУДГ  
„Детска Радост“ Струмица за 2010 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансискиот извештај на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за 2010 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-2389/1 Совет на општина Струмица  
14.04.2011 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

### 79.

Врз основа на член 60 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градба ( „Сл. весник РМ“ бр. 18/2011), член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица , донесе

**Решение**  
за именување на членови во Комисијата  
за решавање по жалби против реше-  
нијата на овластениот градежен инспектор  
на Општина Струмица

1. За членови во Комисијата за решавање по жалби против решенијата на овластениот градежен инспектор на Општина Струмица ги именувам:

За претседател:

- Мери Андрееве – раководител на Одделението за урбанизам

За членови:

- Ташка Пилафова – советник во Одделението за урбанизам
- Славица Вучкова – советник во Одделението за урбанизам

2. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 08- 2451/1  
18.04.2011 год.  
С т р у м и ц а

Градоначалник  
на општина Струмица  
Зоран Заев с.р.